

# ОПШТИНА АЕРОДРОМ

весник на општина аеродром



## ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА НОВИОТ ПАРК „БАНОВИНА“

СТР. 4 - 5

## ДЕТСКАТА УЛИЦА „ТОШЕ ПРОЕСКИ“ ДОБИ НОВ ЛИК

СТР. 8 - 9

## РЕКОНСТРУИРАН ПАТОТ ГОРНО - ДОЛНО ЛИСИЧЕ

СТР. 14 - 15



## АЕРОДРОМ

стр. 3 ..... стрип

стр. 4 - 15 ..... активности

стр. 16 - 17 .... сид на фотографии

стр. 18 - 19 .... образование

стр. 20 ..... 3Д анимиран филм

стр. 22 - 23 ..... здравје

стр. 24 - 25 ..... како да бидете среќни

стр. 26 - 27 .... живот

стр. 28 - 29 .... спорт

стр. 30 ..... писма

стр. 31 ..... хороскоп

Првиот број на весникот „Аеродром“ излезе во јуни 2006 година

Весникот излегува како двомесечник

Редакција

м-р Маја  
МАНЧЕВСКА

м-р Милена  
СТЕФАНОВСКА

Ивана ЈОВАНОВИЌ-  
АЦКОВСКА

уредува

Одделение  
за односи со јавноста  
и меѓународна  
соработка

техничка  
поддршка

Дарко ДОНЕВСКИ  
Ненад СТОЈАНКИЌ

издава  
градоначалник

Општина Аеродром  
Ивица Коневски

печати

Графички центар  
- Скопје

тираж

30.000 примероци

телефон:

2401 516

факс:

2401 546

e-mail:

[vesnik@aerodrom.gov.mk](mailto:vesnik@aerodrom.gov.mk)

web:

[www.aerodrom.gov.mk](http://www.aerodrom.gov.mk)

адреса:

Венијамин  
Мачуковски 6,  
1000 Скопје

# ОПШТИНА АЕРОДРОМ ДОМАЌИН НА СПОРТСКИОТ БОН - ТОН

На 1.11.2013 година во паркот со авион во Општина Аеродром ќе се одржи последниот настан од манифестацијата „Спортски бон-тон“ под покровителство на претседателот на Република Македонија, Горѓе Иванов.



ство во работилници, кои ќе бидат раководени од универзитетски професори.

Целта на спортскиот бон-тон е младите од различни социјални и етнички групи да се дружат и да се забавуваат и да научат како да се на-

Претседателот Иванов заедно со американскиот амбасадор, Пол Волерс и градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски ќе ги следат спортските активности покрај полигоните и ќе разговараат со учесниците.



преваруваат, како спортски да се однесуваат, да се научат на фер игра, но и да се потсетат на некои игри кои се веќе подзаборавени, како што се играње ластик, влечење јаже, скокање во автомобилски гуми и слично.

Во рамки на манифестацијата, која се реализира во соработка со 7 општини од Република Македонија (Кавадарци, Росоман, Аеродром, Валандово, Дебар, Центар Жупа, Теарце), околу 200 ученици ќе играат традиционални игри на 7 полигони, а ќе имаат предавање и активно уче-

дром со цел да се пренесе спортскиот дух и искуство овозможи присуството на спортските ветерани од Аеродром, меѓу кои фудбалерите Кирил Дојчиновски, Гого Јовчев, Жанко Савов и Љупчо Марковски – Калц, пингпонгарот Миле Петревски и шахистот Драгољуб Јаќимовиќ.

Стрип: Влатко



# ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА НО

Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски заедно со претседателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, на 12.9.2013 година, официјално го пуштија во употреба новиот зелен парк во Горно Лисиче.

„Со изградбата на овој парк граѓаните во Горно Лисиче добија зелено катче за одмор и рекреација, а Аеродром уште еднаш го потврди атрибутот на најзелена општина. Особено сме горди што Општина Аеродром стана препознатлива по нејзи-

ните прекрасни паркови“, изјави градоначалникот Коневски, додавајќи дека со новиот модерен парк, исто така, ќе се облагороди овој со години нааназад запуштен простор, што претставува уште еден придонес за екологијата.

Претседателот Иванов изрази задоволство дека секоја негова посета во Аеродром се случува нешто ново. Станува збор за хортикултурно и партерно уредување на паркот во Горно Лисиче со вкупна површина од околу 6.500 квадратни метри.



# В ПАРК ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ

Паркот содржи зелена површина од околу 3.000 квадратни метри, уредена со висока и ниска вегетација со 50 видови зимзелени и листопадни растенија, меѓу кои стотина дрвја главно платан, јавор и туја, стотина цветни грмушки и 200 барски растенија. Новиот парк, исто така, содржи и езеро на две нивоа со пешачки мост, а над езерото е поставен видиковец. Другите содржини во паркот се детско игралиште (со лулашки, клацкалки, лизгалка и вртелешка), пешачки патеки, жардиниери, чешми за пиење вода, канти за отпадоци и клупи. Паркот е комплетно осветлен со

нови штедливи канделабри и со сопствен систем за наводнување на зеленилото.

Изградбата на паркот чини 35 милиони денари, средства издвоени од Буџетот на Општина Аеродром.

Овој парк е седми нов голем и модерен парк во Општина Аеродром, покрај паркот на езерата, „Јане Сандански“, „Тоше Проески“, паркот со авион, паркот во Реонскиот центар „Аеродром“ и паркот во Лисиче, така што последниве неколку години се изградени околу 80.000 квадратни метри нова зелена површина во Општина Аеродром.



## СЕ ПРОШИРУВА БУЛЕВАРОТ „ТРЕТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА“



Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Груевски и градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски на 11.10.2013 година го означија почетокот на градежните работи за проширување и реконструкција на булеварот „Трета македонска бригада“.

Булеварот „Трета македонска бригада“ која претставува важна сообраќајна артерија што го поврзува центарот на градот со Општина Аеродром, ќе се прошири и реконструира од крстосницата со булеварот „Србија“ до крстосницата со улицата „Никола Карев“ и ќе се трансформира во поширок булевар, со

уредени тротоари, зеленило и ново осветлување. Во првата фаза од градежните работи ќе се прошири делницата од булеварот „Трета македонска бригада“, почнувајќи од булеварот „Србија“ до улицата „Фрањо Клуз“ во должина од 1.243 метри. Со проширувањето булеварот „Трета македонска бригада“ ќе добие 4 коловозни ленти по две во секоја насока и средишно зеленило со широчина од 5 метри. Од двете страни на новоформираната сообраќајница ќе се изградат тротоари кои што ќе се покријат со бекатон плочки. Од левата страна тротоарот ќе биде широк 1,5 метри, а од десната страна ќе се оформи зелен појас, велосипедска патека и пешачка патека.

На оваа делница, исто така, ќе се постави и атмосферска канализација во должина од 1.300 метри.

Новата сообраќајница ќе ја осветлуваат 84 столбови за улично осветлување во висина од по 10 метри, на кои ќе се постават 128 светилки.

Рокот на изведба е девет месеци, во зависност од временските услови, а градежните работи ќе ги изведува фирмата „Жикол“.

За овој капитален проект Град Скопје издвои 133 милиони денари.



## СЕ РЕКОНСТРУИРААТ 4 ПАРКИРАЛИШТА ВО НАСЕЛБАТА ОСТРОВО

Реконструкцијата на четирите нови паркиралишта во населбата Острово претставува уште еден доказ дека продолжуваме да го решаваме најгорливиот проблем, со кој се соочуваат жителите од урбаниот дел на Општина Аеродром - недостигот од паркинг-простор.

Ова го изјави градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, на прес-конференција на 3.10.2013 година, додавајќи дека во Општина Аеродром до сега се изградени вкупно 17 нови паркиралишта со над 2.000 нови паркинг-места.

Станува збор за обнова на 4 постојни паркиралишта меѓу зградите по должината на улицата „Владимир Комаров“ со вкупна површина од околу 5.000 квадратни метри и со вкупен капацитет од 135 паркинг-места. Обновата ќе опфати замена на асфалтниот слој со нов.

Реконструкцијата на четирите паркиралишта во оваа населба се очекува да заврши до крајот на годинава, а средствата во висина од околу 6 милиони денари се обезбедени во Буџетот на Општината.

Паркирањето на паркиралиштата ќе биде бесплатно за жителите на оваа локација.



# ДЕТСКАТА УЛИЦА „ТОШЕ





# ПРОЕСКИ“ ДОБИ НОВ ЛИК

Градоначалниците на Град Скопје и на Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски на 18.9.2013 година официјално ја пуштија во употреба реконструираната пешачка патека „Тоше Проески“, позната како детска улица.

„Со реконструкцијата на детската улица „Тоше Проески“, која на повеќе места беше оштетена, граѓаните добија поубаво место за прошетка, одмор и релаксација“, изјави градоначалникот Коневски, додавајќи дека детската улица како култно место, на кое се собираат и дружат младите од целата општина доби посовремен изглед.

Градоначалникот Трајановски

изјави дека за збогатување на проектот Град Скопје со задоволство донираше растенија со цел да се разубави ова култно катче.

Инаку, пешачката патека е широка 7 метри, а долга 550 метри. Детската улица е поплочена со мермерни коцки и гранитни плочи, на кои се изгравирани јунаци од цртаните филмови.

Патеката е комплетно осветлена, а поставена е и урбана опрема, поточно клупи и канти за отпадоци.

Покрај патеката се изградени 96 жардиниери со хризантеми и зимзелени растенија, кои ги донираше Град Скопје, преку јавното претпријатие „Паркови и зеленило“.

# САКАМ ТОПОЛ ДОМ – ВДОМИ МЕ ВО АЕРОДРОМ!



На 28.9.2013 во спортскиот центар „Ново Лисиче“ здружението за заштита на животни „Анима мунди“ во соработка со Општина Аеродром, организираа голема акција за вдомување на кучиња и мачки, со цел да им се обезбеди топол дом на животните, а

на семејствата идеално милениче.

Кучињата и мачките, кои беа понудени за вдомување беа вакцинирани и прочистени од надворешни и внатрешни паразити, а имаа и отворена ветеринарна книшка.

Истовремено, со акцијата за вдомување на животните скитници беа поставени едукативни штандови, каде беа изложени информативни материјали, како што се прирачници за одговорно чување миленици, препораки за грижа на милениците, флаери, плакати и летоци за полезноста од стерилизација и кастрација на милениците и сл.

Исто така, активистите на здружението „Анима мунди“ во секое време, достапни за совети и дискусија.

Инаку, бесплатните вакцини и средствата за дехелминтизација на животните се овозможени со грант од програмата ЦИВИЦА, што ја спроведува Центарот за институционален развој ЦИРА, со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој.

Дел од вакцините и средствата, исто така, се обезбедени во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите на органите на ЕЛС и оптимизирање на јавните услуги – преку иновативност во механизмите за комуникација до (по)добро владеење,“ што го реализира „Анима мунди“.

## КАНТИ ЗА СМЕТ НА ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Општина Аеродром и здружението за заштита на животни „Анима Мунди“ постави 20 канти за собирање фекален смет од домашни миленици и 10 табли за забрането фрлање на отпадоците од милениците.

Таблите и кантите за смет од домашни миленици се поставени во поголемите паркови, поточно кај детската пешачка патека „Тоше Проески“, во паркот на езерата, во паркот со авион, зелениот парк во Реонски центар „Аеродром“, како и во паркот кај ТЦ „Три Бисери“.

Кантите се поставени на зелените површини, поточно на оние места каде што е забележана поголема фреквенција на минувачи кои ги шетаат своите домашни миленици.



Во основните училишта во Општина Аеродром

## ЕКОЛОШКА АКЦИЈА ЗА СЕЛЕКТИВЕН ОТПАД

На 26.9.2013 година компанијата „Пакомак“ со презентација на активностите за почиста околина и подобрување на хигиенските услови во осумте основни училишта во Општина Аеродром, го означи почетокот на големата еколошка акција за селективен отпад во општината.

Во рамки на проектот „Пакомак“ постави наменски контејнери во секое училиште, а учениците во одредени денови ќе ги полнат со амбалажен отпад од пластика и тоа исклучиво пластични шишиња од вода, сокови, јогурт, пиво, оцет или масло. За собраниот амбалажен отпад од пластика „Пакомак“ ќе возврати со хигиенски средства, поточно соодветни апарати и неограничени количини течен сапун до секоја чешма во училиштата.



Проектот има натпреварувачко-мотивирачки карактер, бидејќи на секои два месеци ќе се евалуираат резултатите и ќе се доделат неколку споредни награди за најдобриот ученик, одделение или училиште, додека на крајот на учебната година ќе се доделат и главните награди за најуспешното училиште од секоја општина.

Целта на овој еко-проект е децата од најрана возраст да се учат на здрави и еколошки навики. Покрај Општина Аеродром во оваа голема еколошка акција се вклучени и основците од училиштата во општините Кисела Вода, Карпош, Гази Баба, Горче Петров и Центар. Проектот го организира компанијата „Пакомак“ во соработка со скопските општини и со поддршка на Шпаркасе Банка.

## ПОЧНА БЕСПЛАТНАТА ОБУКА ПО ИНФОРМАТИКА И АНГЛИСКИ ЈАЗИК

На 1.10.2013 година во седум основни училишта на територијата на Општина Аеродром почнаа бесплатните обуки по информатика и англиски јазик.

Бесплатните обуки ги држат наставниците по информатика и по англиски јазик во основните училишта.



Оваа година за бесплатните обуки се пријавија околу 1.400 кандидати.

На крајот на обуката, која ќе трае три месеци, кандидатите ќе полагаат завршен испит, по што ќе добијат со-

одветни сертификати за стекнатите знаења.

# „МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД“ ПОЧНА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ



работка со граѓанската асоцијација „Ајде Македонија“.

Целта на оваа акција е преку личен пример да се прати порака до граѓаните дека секој има одговорност да се грижи за животната средина и на тој начин, да се подигне и еколошка свест.

Инаку, нивото на јавната хигиена во Општина Аеродром е значително подигнато последните неколку години што се должи на напорното работење на комуналните

Општина Аеродром, преку вклучување на сезонските работници, дел од општинската администрација и други граѓани, се приклучија и основните училишта на територијата на Општина Аеродром во еко-акцијата од проектот „Македонија без отпад“ што го организира Министерството за животна средина и просторно планирање во со-

и инспекциските служби на Општината, како и на бројните еколошки акции што ги имаме спроведено до сега.

Општина Аеродром ќе продолжи и во иднина посветено да работи на заштита на животната средина и на расчистување на старите диви депонии кои сè уште постојат на неколку локации.



ОУ „Лазо Ангеловски“ реализираа неколку активности за развивање на еколошката свест кај младите преку одржување едукативен час на тема за отпадот!

ОУ „Љубен Лапе“ го исчистија училишниот двор од отпад и одржаа предавање за рециклирање на пластиката!



# СЕ ЧИСТИ УСЈАНСКИОТ КАНАЛ

Градоначалниците на Град Скопје и на Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски на 27.10.2013 година почнаа голема акција за чистење на Усјанскиот канал од пругата во Лисиче па сè до реката Вардар.



Тоа значи, наскоро жителите на Лисиче конечно ќе се ослободат од неподносливата миризба што ја создава овој канал.

Во акцијата која ќе опфати комплетно чистење на каналот кој се наоѓа на територијата на Општината, градските служби ќе ангажираат посебен тим, кој ќе биде задолжен постојано да го чисти овој канал.

Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски рече дека со оваа акција ќе се откријат сите оние кои со години го загадувале каналот и ги тиштат граѓаните. Ко-

невски додаде дека очекува инспекциите да ги спречат загадувачите да испуштаат неконтролирани супстанции.

Градоначалникот Трајановски исто така, изјави дека заеднички инспекциски надзор за откривање на загадувачите на каналот ќе вршат

служби од Министерството за заштита на животна средина, Град Скопје, Општина Аеродром и Општина Кисела Вода, а ова е особено важно, ако се има предвид дека покрај каналот се наоѓаат три големи фабрики.

Се очекува акцијата за целосно чистење на Усјанскиот канал кој е долг над три и пол километри, да заврши за 30 дена, по што од страна на ЈП „Паркови и зеленило“ ќе бидат ангажирани теренски екипи кои постојано ќе го одржуваат чист.

Во рамки на акцијата „Топол дом“

## ДОНИРАЈТЕ ПОКУЌНИНА!

Општина Аеродром со претставници на Центарот за социјални работи на Град Скопје и од Министерството за труд и социјална политика во рамки на акцијата „Топол дом“ на, 8.10.2013 година, донираа покуќнина и електрични апарати на семејства корисници на социјална парична помош.

Општина Аеродром обезбеди возила и работници за транспорт на донираната покуќнина од донаторите до лицата на кои им е потребна донација, а кои се активни корисници на социјална парична помош.

Според податоците добиени од Министерството за труд и социјална политика досега за донација се пријавиле 12 лица, додека 193 лица се баратели на донации, од кои 63-ца веќе ја примиле бараната донација. Општина Аеродром апелира до граѓаните

што имаат непотребен мебел и покуќнина во исправна состојба и кои сакаат да ги донираат на лица корисници на социјална помош, може да се јават на бесплатниот телефонски број **0800 55 800** или на е-маил адресата:

[donacija@mtsp.gov.mk](mailto:donacija@mtsp.gov.mk)



# РЕКОНСТРУИРАН ПАТОТ

# ГОРНО - ДОЛНО ЛИСИЧЕ

Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски заедно со министерот за транспорт и врски, Миле Јанакиески, на 26.9.2013 година официјално го пушти во употреба проширениот и реконструиран пат Горно – Долно Лисиче.

„Овој проект има исклучително значење за жителите на Горно и Долно Лисиче, бидејќи по 40 години патот конечно е проширен. Изградбата на овој со години оштетен и тесен пат, им овозможи побрза

сообраќајна комуникација со другите делови од општината и центарот на градот“, изјави градоначалникот Коневски.

Должината на патот од Горно до Долно Лисиче изнесува 3,5 километри, а широчината 6 метри. Реконструкцијата на патот Горно - Долно Лисиче што се изведе во рамки на Програмата за рехабилитација и подобрување на локалната патна мрежа во Република Македонија, чини 24 милиони денари обезбедени од Европската банка за обнова и развој.

# СИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ

Драги читатели,

Општина Аеродром од неодамна Ви нуди можност на овие страници од весникот да го покажете својот креативен дух претворен во Ваши фотографии. Токму овој простор од весникот е посветен на сите тие што сакаат и умеат да фотографираат или, пак, поседуваат прекрасни фотографии.

Старите фотографии од Општина Аеродром ќе бидат објавени со посебно задоволство!



*изгрејсонце во аеродром*  
(Иван Крстев)

Прифатливи се фотографиите со кои ќе ја претставите Општина Аеродром, природа, пејзажи, фотографии од Вас сликани во неа, од Вашите најслатки, најоткачени и најсреќни деца, миленичиња, оние кои Ви ја смеат душата, едноставно, сè што мислите дека е интересно и заслужува место во овој весник.

Фотографиите можете да ги испраќате на електронската адреса на весникот:  
[vesnik@aerodrom.gov.mk](mailto:vesnik@aerodrom.gov.mk)



*есен од мојот прозорец*  
(Симона Ристовска)

*аеродромска пензионерка одмора на клупа*  
(Кристина Вановска)



*есенски цвеќиња*  
(Ксенија Тодорова)

**ЗАДОЛЖИТЕЛНО!**

Покрај фотографијата, треба да се наведе насловот, локацијата и името на авторот.





*булевар србија*  
(Даниел Стефановски)



*моето маало*  
(Стојан Тоше Николовски)



*кеј*  
(Алекс Спасов)



*кеј*  
(Ивана Павловска)

# СООБРАЌАЈНА ЕДУКАЦИЈА



Децата од големата група од објектот „Чекорче“ од градинката „Срничка“, заедно со ученици од ОУ „Лазо Ангеловски“ неодамна учествуваа во реализацијата на проектот „Подигнување на свеста преку едукација

за сообраќајна безбедност од најрана возраст“.

Проектот се реализираше на сообраќајниот полигон во ОУ „Горгија Пулевски“ во соработка со стручни лица од Министерството за внатрешни работи од Секторот за безбедност во сообраќајот.

Првиот дел од едукацијата беше презентација во училница со нагледни средства и интересни анимирани документарни филмови. Вториот практичен дел се одржа на полигонот во училиштето, каде што во реални услови и симулирани ситуации, децата беа поттикнувани самостојно да донесуваат одлуки за безбедно справување со најчестите предизвици во сообраќајот.

## ДЕЛЕГАЦИЈА ОД УНИЦЕФ ГО ПОСЕТИ ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“

Обединетите нации го одбележаа 24-ти октомври во знак на сеќавање на усвојување на Повелбата на светската организација, која стапи во сила на 24-ти октомври 1945 година.

По тој повод претставникот на УНИЦЕФ и вршител на должноста координатор на Обединетите нации во земјата за историјата и работата на сите агенции на Обединетите нации, Бертран Демулен, го посети ОУ „Лазо Ангеловски“, каде пред група ученици одржа час на тема за ООН.

Претставниците на ООН беа официјално пречекани од осмоодделенците кои подготвија плакати и презентации за ООН во рамки на предметот Граѓанско образование, додека третоодделенците организираа ликовна работилница на тема „Децата и мирот“.



## „СРНИЧКИТЕ“ СЕ ДРУЖЕА СО СЛОВЕНЕЧКИ ВОСПИТУВАЧИ

Градинката „Срничка“ на 4.10.2013 година овозможи дружење и размена на искуства со вработените од градинките во Словенија.

За време на посетата гостите имаа можност да ги разгледаат воспитните групи и да се запознаат со програмата и начинот на работа во градинката. Целта на ова дружење е преку размената на искуства да се овозможи планирање и организирање поквалитетни услови за ран детски развој на децата во градинка.



## ПРИЈАВУВАЊЕ ВО „СРНИЧКА“ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Од 16.10.2013 година, родителите можат по електронски пат да го пријават детето во некои од објектите на градинката „Срничка“. Аплицирањето можат да го направат со пополнување на пријавата во електронска форма на веб страната на градинката [srnicka.com](http://srnicka.com)

## ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ



По повод 22-ри септември ученици, вработени и родители од ОУ „Гоце Делчев“ од Горно Лисиче, како и децата од градинките „Буба Мара“ и „Срничка“ на 22.9.2013 година со возење велосипеди и пешачење го одбележаа Меѓународниот ден без автомобили.

Настанот се одржа под мотото „Остави го твојот автомобил дома! Придружи се...“. Децата ги поканија граѓаните да направат нешто добро за себе, за другите, за својот град, за својата општина, за нашата животна средина, така што ќе ги остават автомобилите дома и ќе уживаат во возење велосипед или пешачење.

## ПРИРЕДБА ПО ПОВОД ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА



По повод 8-ми септември - Денот на осамостојувањето на Република Македонија на, 6.9.2013 година, во ОУ „Лазо Ангеловски“ се одржа приредба, на која се прикажаа голем број знаменитости од македонската историја, дела и фотографии од македонските борци, војводи и јунаци што го изодеа патот до државноста.

## ПОСЕТА НА СОС ДЕТСКОТО СЕЛО

Учениците од второ, трето и четврто одделение од ОУ „Браќа Миладиновци“ во Општина Аеродром го посетија СОС Детското село.



## ПРВАЧИЊАТА „ВЛЕГОА“ ВО ДЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА



ОУ „Гоце Делчев“ од Горно Лисиче со приредба го одбележа празникот 11-ти Октомври - Денот на востанието на македонскиот народ.

Оваа приредба беше посветена и на свечениот прием на првачињата во Детската организација, како и првачињата од другите основни училишта во Општина Аеродром.

ЗД анимиран филм: ТУРБО (TURBO)

# НЕМА ГОЛЕМ СОН И НЕМА ПРЕМАЛ СОНУВАЧ

„Верувај во себе и успехот е твој!“, „Не постојат правила според кои полжавот не може да се трка“, ова се само некои од пораките што ни ги испраќа Тео „Турбо“, малиот полжав, кој се осмелува да сонува за големи брзи и бесни трки на автомобили. Тој е брз, а тие се бесни!

Откако, Тео ќе доживее несреќа, така што

ќе падне во моторот на еден тркачки автомобил, ќе добие моќ и супер сила која ќе го направи различен од другите, а тогаш, почнува и неговото патување, на

кое ќе докаже дека ниеден сон не е толку голем и ниеден сонувач не е толку мал. Во своите авантури Турбо се зближува со Тито сопственикот на еден подвижен мексикански ресторан, кој е единствениот лик што потполно го разбира и несебично го поддржува.

На тој начин, Турбо добива уште една

*„Турбо“ е мал, живописен и енергичен филм за полжавот Тео кој ќе доживее несреќа, така што ќе падне во моторот на еден тркачки автомобил, ќе добие моќ и супер сила која ќе го направи различен од другите, а тогаш, почнува и неговото патување, на кое ќе докаже дека ниеден сон не е толку голем и ниеден сонувач не е толку мал*





значајна порака за братската љубов. Успева да раскаже добра приказна за братската поддршка, која најмногу се забележува во паралелните приказни на полжавот

Тео и неговиот брат Чет, како и браќата Тито и Антон. Едниот брат е чуден сонувач, а другиот е повеќе внимателен практичар. Иако, ги гледаат работите поинаку, сепак, на крајот секогаш во нивните

различни ставови преовладува братската љубов.

Турбо е мал, живописен и енергичен филм за големите соништа и малите почетоци. Извонредно анимиран и забавен филм, во кој улогите ги позајмуваат Рајан Рејнолдс, Самјуел Л. Џексон, Михел Родригез, Мајкл Пена, Пол Гламати и др.



### ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ ГРАФИТИ

Покрај класичните ѕидни графити како неизбежен декор во урбаните средини, некои нови дечки почнаа да изработуваат и тродимензионални графити. На сликата десно е прикажан уште еден пример на тродимензионален графит изработен на тротоар. Инвентивно, нема што!



Ако ги решите сите проблеми на своите деца, тие нема да имаат други проблеми освен вас.

На човекот отприлика му требаат две години да научи да зборува, но педесет да научи да молчи

Кога си во невоља, тропни на вртата на пријателот, или ќе ти се отвори вратата или ќе ти се отворат очите.



### ВИЦ НА МЕСЕЦОТ БАКНЕЖ НА ДВЕ МЕСТА

Момче и се додворува на девојка и по некое време таа му вели:

- Ќе ти бидам девојка ако ме бакнеш на две места!

Момчето видно радосно ја прашува:

- Со задоволство, само кажи каде?

Девојката одговара:

- Во Париз и во Дубаи!

### ДЕСЕТ РАЗЛИКИ МЕЃУ БОГАТИТЕ И СИРОМАШНИТЕ

Богатите секогаш велат: „Јас сум творец на животот и среќата“. Сиромашните често велат: „Од мене не зависи ништо. Животот едноставно се случува“.

#### ЦЕЛ

Богатите - да станат богати.

Сиромашните – да не осиромашат уште повеќе.

#### ПОЗИЦИЈА

Богатите - да освојат.

Сиромашните – да не загубат.

#### ЖИВОТНА ПОЗИЦИЈА

Богатите - разгледуваат можности.

Сиромашните – заглавуваат на пречките.

#### ОДНОС КОН БОГАТСТВОТО

Богатите – се воодушевуваат на успешни и богати луѓе.

Сиромашните – го загрозуваат богатството и успехот.

#### ОДНОС КОН ПРОБЛЕМИТЕ

Богатите – секогаш се над проблемите.

Сиромашните – преувеличуваат проблеми.

#### ПРЕТПОЧИТААТ ДА ДОБИВААТ ПАРИ

Богатите – за резултатите од својот труд.

Сиромашните – за потрошеното време.

#### КОГА ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВИ ИЗБОР

Богатите – преферираат и едното и другото. Ги размислуваат работите од сите правци.

Сиромашните – го избираат едното или другото. Мислат еднострано.

#### РИЗИК

Богатите – преземат акција, без оглед на стравови.

Сиромашните – овозможуваат стравот да ги запре.

#### ОБУКА

Богатите – секој момент од животот учат и напредуваат.

Сиромашните – мислат дека знаат доволно.



**Д-р Толе Битовски**  
спец.физијатар  
Поликлиника  
„Јане Сандански“



**- Истражувањата покажуваат дека меѓу 80 и 90 отсто од сите заболувања се поврзани со стресот**

**- во САД стресот го нарекуваат највознемирувачки медицински и општествен проблем**

**- Лекувањето е отстранување на причината за стресот**

**- Отстранувањето на причините за стрес – најдобар лек за сите болести**

# СТРЕСОТ – ПРИЧИНА ЗА СИТЕ БОЛЕСТИ

Често се соочуваме со потенцијални стресни ситуации во вид на надворешни нарушувања кои можат да создадат силни емотивни реакции, како на пример проблеми на работа, финансиски неволји, немир во личните односи, преселба, загадување, сообраќај, слаба исхрана, загуба или смрт на некој сакан итн. Некои вознемирувања може да претставуваат стрес за едни луѓе, а за други не. Значи стресот го предизвикува нашата свесна или потсвесна реакција. Стресот претставува психосоматска реакција. Зборот психа значи ум, а сома значи тело. Еден надворешен настан предизвикува емотивна реакција, која понатаму се складира како физичка биолошка напнатост или стрес.

Медицински се случуваат следните реакции на организмот. Под влијание на стресот се лачи мозочна хемикалија кортикотропи. Ова предизвикува лачење на адреностероиден хормон. Овој хормон циркулира во крвотокот и ги стимулира надбубрежните жлезди. Сега, пак, надбубрежните жлезди лачат адреналин и кортизон. Овие два хормона циркулираат во крвта во поголема количина. Адреналинот предизвикува зголемена клеточна активност, а кортизонот ослободувае гликоза и масти. Така организмот се поставува во една поактивна состојба.

На овој начин стресот ја нарушува хомеостазата (рамнотежата). Ако е краткорочна оваа состојба ретко доведува до здравствени проблеми. Но, ако оваа состојба трае подолго тогаш доаѓа до нарушување на здравјето на луѓето.

Медицинските истражувачи од Корнел јуниверзитетс медицал колеџ стресот го нарекуваат највознемирувачки медицински и општествен проблем во САД. Ова сигурно се



однесува и на другите држави.

Meѓу 80 и 90 отсто од сите заболувања се поврзани со стресот. Други истражувачи сметаат дека сите заболувања, барем делумно, се поврзани со стресот. Стресната реакција е

поврзана со шесте главни причини за смртта – срцевите заболувања, канцерот, белодробните заболувања, цирозата на црниот дроб, самоубиствата и несреќите.

Се знае дека следните состојби се поврзани со стресот: кардиоваскуларен систем (ангина пекторис, повишен крвен притисок, инфаркт), централен нервен систем (анксиозност, депресија, исцрпеност, главоболки), дигестивен систем (гастритис, чир, раздрани црева, дијареа, стомачни болки), респираторен систем (астма), мускуло-скелетен систем (напнатост на скелетните мускули, болки во мускулите и зглобовите, дегенеративни промени на мускулно скелетниот систем), имунолошки систем (слаб имунитет, вирусни заболувања, автоимуни заболувања, алергии, малигни промени), ендокрин систем (менструални нарушувања, тироидни нарушувања, намалена функција на надбубрежните жлезди), репродуктивен систем (неплодност, менструална неправилност, импотенција), кожа (егзем, осипи) и општо (дијабет, забрзано стареење).

Во мојата практика ја увидов важноста и влијанието на стресот врз заболувањата на мускулно-скелетниот систем. Затоа сакам да ја потенцирам важноста на стресот врз заболувањата на мускулно-скелетниот систем, но и врз сите други системи на човекот.

Лекувањето е отстранување на причината за стресот, ако е можно, или ординирање на медицински третмани од страна на доктори компетентни од соодветната проблематика.



# ТОЧНО ДА СЕ ОТКА

## **Откажете се од потребата да бидете во право!**

*Дали попрво би биле добри или би биле во право? - Вејн Даер*

## **Откажете се од потребата да контролирате сè!**

*Кога ќе се откажете од одредени нешта, тие сами ќе се подредат на своето место. Во светот победуваат оние кои оставаат нештата самите да се средат. Кога се обидувате и обидуваат, понекогаш светот победува, а не вие. Лао Це*

## **Не ги обвинувајте другите!**

*Човекот може да доживее многу неуспеси, но најголемиот неуспех се случува кога ги обвинуваме другите. Џон Боро*

## **Заборавете на самосожалувањето!**

*Умот е одлична алатка доколку се користи правилно. Штом го користиме на погрешен начин, стануваме деструктивни. Екарт Тол*

## **Не се ограничувајте!**

*Верувањето не е идеја одредена од умот, тоа е идеја која го заробува умот. Ели Росел*

## **Не се жалете!**

*Можете да се жалите дека розите имаат трња или пак да бидете среќни поради тоа што трњата имаат рози. Зиги*

## **Не критикувајте!**

*Поминете време за да се подобрите себеси, така што ќе немате време да ги критикувате другите. Кристијан Д. Ларсен*



# 15 НЕШТА ОД КОИ ТРЕБА ЖЕТЕ ЗА ДА БИДЕТЕ СРЕЌНИ

Секој од нас сака да биде среќен, но постои одредено однесување кое нè спречува во тоа. Во 2012 година, World Observer направи листа на нешта од кои треба да се откажеме за да бидеме среќни.

## **Заборавете на тоа дека треба да ги импресионирате другите!**

Не се обидувајте да ги импресионирате другите. Дајте им ја забавата тие да ве импресионираат вас. **Џејмс Р. Фишер**

## **Не се плашете од промени!**

Следете ги своите цели и универзумот ќе ви отвори врати онаму каде што верувате дека постојат само ѕидови. **Џозеф Кембел**

## **Не етикетирајте!**

Највисоката форма на игнорирање се случува тогаш кога отфрламе нешто за кое не знаеме ништо. **Вејн Дајер**

## **Не се плашете!**

Единственото од кое треба да се плашиме е само стравот. **Френклин Рузвелт**

## **Не барајте оправдувања!**

99 % од неуспесите се случуваат од луѓето кои имаат навика постојано да бараат оправдувања. **Џорџ Вашингтон**

## **Заборавете на минатото!**

Заборавете на грешките од минатото и подгответе се за големи успеси во иднината. **Кристијан Ларсен**

## **Не се врзувајте!**

Мудрата личност не се врзува за ниту едно од задоволствата. **Бил Воган**

## **Не живејте за туѓите очекувања!**

Светот е огледало кој се рефлектира на нашите очекувања. Тоа што го добиваме е тоа што го гледаме. Самите ја креираме реалноста. **Денис Веитли**

Во спортскиот центар Ново Лисиче

## ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ

На 5.9.2013 година во Спортскиот центар во Ново Лисиче се одржа турнир во мал фудбал на кој се натпреваруваа учениците од основните училишта што се наоѓаат на територијата на Општина Аеродром.

Секое основно училиште беше претставено со екипа од по 10 ученици од одделенијата од предметна настава, предводена од наставник по физичко и здравствено образование.

Првото место на турнирот го освои ОУ „Горѓија Пулевски“, на второ се пласираше екипата од ОУ „Димитар Македонски“, а на третото место учениците од ОУ „Гоце Делчев“ од Горно Лисиче.

Турнирот во мал фудбал се одржа во рамките на спортската манифестација „Нашето единство, наша победа“, која се состои од различни спортски активности и турнири кои се реализираа во периодот од 31.8.2013 година до 9.9.2013 година.

Манифестацијата ја организираше

Владата на Република Македонија преку Агенцијата за млади и спорт во соработка со сојузите на училишните спортови, односно наставниците по физичко и здравствено образование, во која се вклучени сите општини.



Спортските активности и турнирите се организираа по повод претстојниот празник 8-ми септември – Ден на независноста и во целата манифестација беа вклучени учениците, нивните наставници по физичко и здравствено образование, како и еминентни спортисти од нашата

земја и од странство.

На 2.9.2013 година во Куќата на фудбалот, наставниците со учениците ги проследија натпреварите во фудбал меѓу новинарите и поранешните фудбалери и политичари во присуство на спортските великани и на 4.9.2013 година на плоштадот „Македонија“ на видео-бим заедно го следеа натпреварот во кошарка меѓу Македонија и Црна Гора.

## ОТВОРЕН МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ

На 27-ми и 28-ми септември под покровителство на Општина Аеродром се одржа отворен музички фестивал „Фри зоун“ (Слободна зона).

Фестивалот, се одржа во фудбалското игралиште покрај кејот на Вардар што се наоѓа во близина на спортската сала „Јане Сандански“.

Главни гости на музичкиот концерт



беа Слаткаристика и Ареа, а настапија и Газда Паја, Марко Логаут и Тајзи.

Првиот ден се одржа на 27.9.2013 година (петок) се одржи хип-хоп журка на која настапи Слаткаристика заедно со другите рапери,

додека вториот ден се одржа на 28.9.2013 година (сабота) се одржи рок забава со Ареа.

# „СКОПЈЕ НИЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ“

Децата од градинката „Буба Мара“ беа дел од приказната за Град Скопје.

Бубамарите создадоа слика за Градот Скопје со посета на спомениците кои го претставуваат минатото на Република Македонија, го посетија Музејот на македонската борба, Музејот на мајка Тереза и плоштадот Македонија.

Овие посети се дел од воспитно-образовните активности на проектот „Скопје



во детските очи“, а целта е да се развие свеста кај најмалата популација за историското и народното богатство и култура, развивање на национален и културен идентитет - гордост и припадност на македонскиот народ и етничките заедници во Република Македонија, Град Скопје.

Она што детските очи го забележаа на патувањето низ Град Скопје, истото тоа малите детски раце го насликаа.

## ОДРЖАН ХУМАНИТАРЕН ЗУМБА МАСТЕР ЧАС

На 5.10.2013 година во ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ во Општина Аеродром се одржа хуманитарен Зумба мастер час.

Средствата што се собраа на наставот ќе бидат донирани за помош на Ацо Конга.

Иницијативата на овој хуманитарен Зумба час, потекна од фитнес клубот „Фит оне“, кој во тешките моменти за Ацо сакаше да му изрази поддршка и желби за полесно и побрзо да се врати и да се придружи во ширењето на позитивната Зумба енергија.



## СЕ БАРА ПРЕВЕДУВАЧ ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Општина Аеродром бара преведувач по германски јазик за преведување на информациите од општинската интернет страница. Заинтересираните кандидати можат да достават CV на [odnosi.so.javnost@aerodrom.gov.mk](mailto:odnosi.so.javnost@aerodrom.gov.mk)

## ТЕРМИНИ ЗА СПОРТ ВО

ОУ „ЉУБЕН  
ЛАПЕ“

термин	понеделник	вторник	среда	четврток	петок	сабота	недела
17:30-19:30	кошарка – МЗТ	кошарка – МЗТ	кошарка – МЗТ	кошарка – МЗТ	кошарка – МЗТ		
18:00-19:00	КУД Никола Вапцаров		КУД Никола Вапцаров				
19:30-20:30	одбојка - Аеродром Волеј	ракомет - Металург	одбојка - Аеродром Волеј	ракомет - Металург	карате - Мак Вадо Центар		
20:30-21:30	одбојка - ЈАНТА Волеј	карате – Самурај	одбојка - ЈАНТА Волеј	карате – Самурај			

ОУ „БРАЌА  
МИЛАДИНОВЦИ“

термин	понеделник	вторник	среда	четврток	петок
16:00-17:00		одбојка – Аеродром-Волеј		одбојка – Аеродром-Волеј	
17:00-18:00		карате - Олимпик		карате - Олимпик	
18:00-21:00		јога		јога	

ОУ „ГОЦЕ  
ДЕЛЧЕВ“

термин	понеделник	вторник	среда	четврток	петок	сабота	недела
18:00-19:00	карате вештини – Олимпик спорт		карате вештини – Олимпик спорт		карате вештини – Олимпик спорт		

ОУ „БЛАЖЕ  
КОНЕСКИ“

термин	понеделник	вторник	среда	четврток	петок	сабота	недела
Фискултурна сала							
16:00	Аеродром волеј		Аеродром волеј				
17:00	Кастратовиќ		Кастратовиќ				
18:00	МЗТ	МЗТ	МЗТ	МЗТ	МЗТ	Фит Оне	Фит Оне
19:00	МЗТ	МЗТ	МЗТ	МЗТ	МЗТ		
20:00	Фит Оне	Фит Оне	Фит Оне	Фит Оне	Кастратовиќ		Атлета
21:00	Сноуборд	Атлета	Сноуборд	Атлета	Сноуборд		
Училишен хол							
18:00		Вапцаров		Вапцаров		Аикидо	
19:00							
20:00		Аикидо		Аикидо			

## ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

термин	понеделник	вторник	среда	четврток	петок	сабота	недела
<b>Фискултурна сала</b>							
17:30-18:30	РК Металург		РК Металург				
18:30-20:30	МЗТ	МЗТ	МЗТ	МЗТ	МЗТ		
20:30-21:30	Карате клуб Аеродром	Фит Оне	Карате клуб Аеродром	Фит Оне	Карате клуб Аеродром		
<b>Училишен хол</b>							
18:00-19:30		мечувалски клуб - Ангард		мечувалски клуб - Ангард			
19:30-20:30	Фит Оне	Играорно друштво Фолклорни бисери		Играорно друштво Фолклорни бисери	Фит Оне		
20:30-21:30	Јинг јанг - јога		Јинг јанг - јога				

ОУ „ГОРЃИЈА  
ПУЛЕВСКИ“ОУ „ЛАЗО  
АНГЕЛОВСКИ“

термин	понеделник	вторник	среда	четврток	петок	сабота	недела
<b>Училиница</b>							
15:15-16:15	странски јазик - Х.И.Интелект	странски јазик Х.И.Интелект	странски јазик Х.И.Интелект	странски јазик Х.И.Интелект			
<b>Училишен хол</b>							
18:00-19:00							зумба - Фит Оне
18:30-19:30	фолклор - Вапцаров		фолклор - Вапцаров				
19:00-20:00		зумба - Фит Оне		зумба - Фит Оне	зумба - Фит Оне		
19:30-20:30	зумба - Фит Оне		зумба - Фит Оне				
<b>Фискултурна сала</b>							
17:00-18:00						одбојка-ОК Њу фокс	
17:30-18:30							карате - КК Самурај
19:00-20:00							боречки вештини - Гладијатор
20:30-21:30	џиу џиу - Стронгест		карате - КК Самурај		карате - КК Самурај		
21:30-22:30	одбојка-ОК Њу фокс	боречки вештини - Гладијатор	џиу џиу - Стронгест	боречки вештини - Гладијатор	фудбал - Фамос		
<b>Спортски центар</b>							
17:00-18:00		ракомет - РК Металург		ракомет-жени ЖРК Металург	ракомет - РК Металург		
18:00-19:00		ракомет-жени ЖРК Металург		фудбал - Фамос			
18:00-20:00	ракомет - МРК Аеродром 2012		ракомет - МРК Аеродром 2012		ракомет - МРК Аеродром 2012		
19:00-20:00		ракомет - РК Ново Лисиче		ракомет - РК Ново Лисиче			

## ДОНЕСУВАЊЕТО НА ДУП-ОТ ЗА УРБАНИСТИЧКА ЧЕТВРТ ЈИ 05 Е ВО ТЕК

**Почитувани,**

Најнапред сакам да Ве поздравам и да го изразам моето задоволство од начинот на кој што се води нашата општина и надеж дека така ќе продолжите и во наредните години. Би сакала доколку е возможно да ме информирате до каде е и дали е во тек донесувањето на Деталниот урбанистички план за урбанистичка четврт ЈИ 05. Однапред Ви благодарам.

**Срдечен поздрав,  
Билјана Неделковска**

**Почитувана г-ѓа Неделковска,**

Би сакале да Ви изразиме благодарност што се обротивте до Општина Аеродром. Ве известуваме дека донесувањето на ДУП-от за урбанистичка четврт ЈИ 05 е во тек. Доколку сакате да се информирате за повеќе детали можете да дојдете во Секторот за урбанизам, што се наоѓа во просториите на Општина Аеродром, во соба број 1 и тоа секој понеделник и вторник од 09:00 до 11:00 часот.

**Со почит,  
Општина Аеродром**

## АПЕЛ ДА СЕ ОТСТРАНАТ ПОЛСКИТЕ ТОАЛЕТИ ОД ДВОРОВИТЕ!

**Почитувани,**

Општина Аеродром во изминатиот период изгради целосна канализација во Горно Лисиче и септичките јами конечно ги пративме во историјата. Но, на некои од нас очигледно тешко им оди напуштањето на старите навики, па сè уште си ги користат полските тоалети по дворовите. Би сакал да Ве замолам да апелирате преку општинскиот весник до моите соседи да ги отстранат овие заостанати градби, од кои се шири ужасна миризба. Ги има не само на нашата улица

”Тодор Чангов“, туку и на други локации во Лисиче. Се надевам дека ќе им проработи совеста на сопствениците на полските тоалети и ќе одлучат конечно и тие да зачекорат во 21 век.

**Со почит,  
Коце Трајковски**



## ДЕТСКАТА УЛИЦА „ТОШЕ ПРОЕСКИ“ НЕМА ДА СЕ ПРОДОЛЖУВА

**Почитувани,**

Би сакала да ме информирате дали ќе ја продолжувате детската улица „Тоше Проески“ зашто почнавте и така остана. Дали има некаков проблем? Слушнав дека соседите зад мојата зграда од булеварот „АСНОМ“ бр.102 не се согласувале. Јас потпишав дека сум „за“ и не знам што се случи. Да сум на Ваше место би продолжила со работата. Знаам дека на некои луѓе им пречи што навечер таму ќе биде осветлено, бидејќи со години под дрвјата во паркот се собираат сомнителни лица. Можам да претпоставам што прават во текот на ноќта.  
**Поздрав, Наде Јоновска**

**Почитувана госпоѓа Јоновска,**

Како што и самата наведувате во писмото, Општината спроведе анкета, во која, за жал, бројот на граѓани што се против продолжување на пешачката патека е голем. Тоа е причината зошто Општината одлучи да се откаже од реализација на овој проект. Сепак, делот на детската улица во Ново Лисиче што постоеше и претходно, беше реконструирана и модернизирани.

**Со почит,  
Општина Аеродром**

**СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ**

<b>Градинки</b>	
- Срничка	2450 849
- Буба Мара	2434 530
<b>Основни училишта</b>	
- Блаже Конески	2469 746
- Браќа Миладиновци	2460 479
- Ѓорѓија Пулевски	2455 510
- Љубен Лапе	2450 220
- Лазо Ангеловски	2430 324
- Димитар Македонски	2440 011
- Гоце Делчев	2438 288
<b>Средни училишта</b>	
- Владо Тасевски	2464 123
- Димитар Влахов	2464 590
- Марија Кири Склодовски	2452 189
<b>Библиотеки</b>	
- Јане Сандански	520-9192
- Кирил Пејчиновиќ	520-8575
- Рајко Жинзифов	520-7484
<b>Цркви</b>	
- Света Троица	2763 337
- Свети Петар и Павле	2439 722
- Свети Пророк Илија	2460 825
<b>Полиција</b> 192	
- ПС Аеродром	2432 362, 3142 408
- ПС Драчево	2763 330, 2794 111
- ПС Кисела Вода	3223 410, 3142 403
<b>Амбуланти</b>	
- Јане Сандански	2463 277
- Лисиче	2440 810
- Пелагонија	2460 478
ЈП „Водовод и канализација“	2443 129
	2469 844
Оџачарски услуги	2440 293

**ОПШТИНА АЕРОДРОМ**

Централа	2400 970
Пријавница	2401 511
Контакт со граѓани	2401 555
Локален економски развој	2401 542
Правна служба	2401 556
Човечки ресурси	2401 531
Легализација на бесправни објекти	2401 528
Урбанизам	2401 529
Урбанистички планови	2401 530
Осветлување	2401 533
Комунално одделение	2401 532
Комунална инспекција	2401 521
Градежна инспекција	2401 521
Инспекција за домување	2401 526
Финансии	2401 513
Буџет	2401 536
Сметководство	2401 535
Даноци, такси и други приходи	2401 537
Јавни набавки	2401 548
Образование и култура	2401 517
Информатика	2401 502
Социјална заштита	2401 518
Архива	2401 525
Совет на Општина Аеродром	2401 512

---

Итна медицинска помош	194
Пожар и елементарни непогоди	193
Центар за известување и тревожење	195



---

<b>Јавно осветлување</b>	
- ЕВН	3205 000
- „Магнус“	075/423 499
ЈП „Паркови и зеленило“	2464 272
ЈП „Комунална хигиена“	3216 644
	075/506 090

**ХОРОСКОП**



5	5	5	4	5	3	4	5	5	4	3	3
2	3	4	5	5	3	4	3	5	2	2	2
3	4	5	4	5	5	3	5	5	3	2	2



**Музички фестивал  
„Фри зоун“ (Слободна зона)**

